



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12), член 17 став 5 и член 22 став 2 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13) и член 56 од Законот за изменување и дополнување на Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А **за издавање дозволи** **(неофицијален пречистен текст)¹**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишува:

- видот и начинот на доставување на документите, податоците и информациите и постапката за нивното оценување при издавањето дозвола за основање и работење на банка;
- видот и начинот на доставување на документите, податоците и информациите и постапката за нивното оценување при издавањето дозвола за основање и работење на банка контролирана од страна на странска банка и/или странско лице со учество во странска банка;
- документацијата, постапката и критериумите за издавање дозвола за статусни промени на банка;
- документацијата и постапката за издавање дозвола за статусна промена и/или преобразба на штедилница во банка.

II. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА БАНКА

2. За издавање привремена дозвола за основање и работење на банка, до Народната банка на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) се доставува следната документација:

2.1. Пополнето барање за издавање дозвола за основање и работење на банка (образец 1).

2.2. Предлог-акт за основање, кој треба да ги содржи најмалку следните податоци:

¹ Неофицијалниот-пречистен текст на Одлуката за издавање дозволи се состои од Одлуката за издавање дозволи („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/13), Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за издавање дозволи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/18) и Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за издавање дозволи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.50/19).

- име и седиште на банката;
- финансиски активности кои ќе ги врши банката;
- висина на почетниот капитал;
- номинален износ на акциите, број на акциите од секој род и класа, права, обврски, ограничувања и погодности кои произлегуваат од акциите;
- начин на стекнување и престанок на правата на акционерите на банката;
- постапка за свикнување и одржување на собранието;
- за лице кое има намера да основа банка - домашно физичко лице: име и презиме и единствен матичен број; за лице кое има намера да основа банка - странско физичко лице: име и презиме, државјанство, место на живеење и број на пасош или на друга исправа, важечка во неговата земја, за утврдување на неговиот идентитет; за лице кое има намера да основа банка - домашно и странско правно лице: назив, седиште и матичен број на лицето (или друг единствен идентификациски број, важечки во земјата);
- вид, состав, број, начин и услови за избор, времетраење на мандатот, права, должности, одговорности и начин на работење на органите на банката;
- број, времетраење на мандатот, права, одговорности и услови за именување на лицата со посебни права и одговорности во банката;
- начин на решавање на спорите меѓу акционерите на банката;
- начин на решавање на судирот на интереси и заштита на доверливоста на податоците на банката;
- застапување на банката од страна на членовите на управниот одбор;
- форма и начин на објавување на податоци од страна на банката;
- услови и случаи на престанување со работа на банката.

2.3. Стратегиски и оперативен план на банката кој најмалку треба да содржи:

- 2.3.1. Образложение, односно анализа на причините за основање банка и на деловните цели на банката.
- 2.3.2. Осврт на пазарот на кој ќе учествува банката, структура на клиентитена банката и видот на финансиските активности кои ќе ги извршува банката, вклучувајќи ги и активностите за кои банката евентуално има намера да се специјализира, како и начинот на кој ќе се постигне таа специјализација.
- 2.3.3. Опис на системите за управувањесо ризиците и внатрешна контрола.
- 2.3.4. Број и локација на филијалите, експозитурите и други делови, како и рокот кога банката има намера да ги отвори.
- 2.3.5. Организациска структура на банката, со посебен опис на делокругот на работа и одговорностите на лицата со посебни права и одговорности и на секој организациски дел, меѓусебните односи и односите со органите на банката, како и опис на потребниот број вработени и нивната квалификациска структура.
- 2.3.6. Проекција на обемот и природата на финансиските активности кои ќе ги врши банката и план на акционерите за идниот развој на банката, од аспект на порастот на сопствените средства за следните пет години, како и проекција на финансиските извештаи за следните пет години, при што за првата година проекциите

треба да бидат изготвени на квартална основа. Проекциите треба да содржат:

- детален биланс на состојба, биланс на успех и извештај за паричните текови со коментар за секоја позиција и основните претпоставки врз кои се темели проекцијата;
- движење на финансиските показатели и супервизорските стандарди, како што се стапката на адекватност на капиталот, заштитните слоеви на капиталот, показателите за ликвидноста, профитабилноста и изложеноста на кредитен ризици на други материјални ризици;
- движење на финансиските показатели и супервизорските стандарди утврдени на консолидирана основа, доколку банката во првите пет години од работењето има намера да вложува во други банкарски и небанкарски финансиски институции, со што се формира банкарска група.

2.3.7. Планиран датум на отпочнување со работа.

2.4. Податоци за идентитетот, образованието, искуството и професионалната историја на предложените членови на надзорниот и управниот одбор.

2.5. Податоци за информативниот систем и техничката опременост на банката, од аспект на нејзината способност за вршење на планираните финансиски активности, при што:

- документацијата за информативниот систем треба да се темели врз минимумот стандарди за сигурност на информативниот систем и за обезбедување континуитет во работењето, согласно со Одлуката за сигурноста на информативниот систем на банката. Доколку е предвидено функционирањето на информативниот систем да зависи од користење услуги од надворешни лица (друштво за помошни банкарски услуги), се доставуваат соодветни податоци за примената на стандардите за сигурност на информативниот систем и за обезбедување континуитет во работењето од страна на тие лица;
- документацијата за техничката опременост треба да содржи податоци за деловниот простор каде што ќе работи банката, вклучувајќи ги и филијалите, експозитурите и другите планирани деловни единици, за деловниот простор каде што ќе се наоѓа резервната локација на банката (сопствен, изнајмен, локација, површина и динамика на неговото опремување за пуштање во употреба) и за техничката опрема којашто ќе ја користи, документација за основните карактеристики на серверите, комуникациското поврзување и базите на податоци кои ќе се користат, како и за начинот на функционирање на главните компоненти на информативниот систем и на апликативните решенија.

2.6. Податоци за лицата кои имаат намера да основаат банка, и тоа:

2.6.1. Податоци за правните лица:

- пополнет Прашалник за правни лица кои имаат намера да основаат банка (образец 2);

- одлука на надлежниот орган на правното лице за учество во основањето на банката;
- изјава потпишана од надлежен орган на правното лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во банката, со приложување соодветен доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува во банката (ревизорски извештај, годишна сметка или друг соодветен доказ);
- потврда од надлежен суд или друга надлежна институција дека против правното лице нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење дејност;
- потврда од надлежен суд или друга надлежна институција дека против правното лице нема изречена споредна казна: забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка, одземање дозвола за основање и работа на банка, забрана за основање нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење на банкарски работи;
- изјава потпишана од надлежен орган на правното лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, за постоење, односно непостоење поврзаност со останатите лица кои имаат намера да основаат банката, како и за поврзаност со други правни и физички лица во согласност со Законот за банките;
- потврда од Управата за јавни приходи или потврда од соодветна институција (за странски лица) за редовно плаќање на даноците и придонесите и потврда од надлежна институција за неоптовареност на имотот со обврски кон државата и кон други правни и физички лица;
- потврда од надлежни институции дека против правното лице не е поведена стечајна или ликвидациска постапка;
- ревизорски извештаи за правното лице за последните три години. Правните лица коишто се основани и работат помалку од три години, се должни да обезбедат ревизорски извештаи за последните три години за своите акционери - правни лица, односно да ја достават соодветната документација од потточка 2.6.2 од оваа точка за своите акционери - физички лица коишто имаат учество во капиталот на правното лице над 10%. Ревизорскиот извештај којшто се доставува за странско правно лице кое има намера да основа банка или за неговите акционери - правни лица, треба да биде изготвен од меѓународно друштво за ревизија;
- изјава потпишана од надлежен орган на правното лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дали дејствува заеднички, директно или индиректно, преку формален или неформален договор, со другите лица коишто имаат намера да основаат банка или со други лица, со што би имал контрола врз банката;
- шематски приказ на сопственичката структура на правното лице се до вистинскиот сопственик – физичко лице.

Правно лице кое има намера да стекне квалификувано учество во банка ги доставува и следните документи:

- извод од регистарот во кој е регистрирано седиштето на правното лице;

- акт за основање на правното лице и список на членови на неговите органи на управување;
- список на лица кои во правното лице поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите, и
- список на правни лица во кои правното лице поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите, со финансиски извештаи за последните три години.

Обврската од став 2 алинеја 4 од оваа потточка се однесува на ревидираните финансиски извештаи на консолидирана основа, доколку правното лице кое има намера да стекне квалификувано учество во банка има обврска да изработи такви извештаи, согласно со важечките сметководствени прописи во Република Северна Македонија или во земјата каде се наоѓа седиштето на правното лице.

2.6.2.Податоци за физички лица:

- пополнет Прашалник за физички лица кои имаат намера да основаат банка (образец 3). Се пополнуваат податоци (име и презиме, место и датум на раѓање, адреса на живеење, матичен број и број на лична карта) за физичкото лице преземени од личната карта, односно се доставува копија од пасошот за странско физичко лице. Во прилог кон податоците за физичкото лице, преземени од личната карта, се доставува изјава од лицето дека се тоа негови и точни податоци, заверена од страна на овластено лице (нотар);
- изјава дадена под целосна кривична и материјална одговорност, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во банката, со приложување соодветен доказ за изворот на средствата коишто лицето ги вложува во банката (решение за наследство, потврда од банка или друга финансиска институција за висината и датумот на вложените средства, документ за висината на платата и приходите остварени по други основи и друг соодветен доказ);
- потврда од надлежниот суд или друга надлежна институција дека против лицето нема изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност;
- изјава дадена под целосна кривична и материјална одговорност, за постоење, односно не постоење поврзаност со останатите лица кои имаат намера да основаат банка, како и за поврзаност со други правни и физички лица, во согласност со Законот за банките;
- потврда од Управата за јавни приходи или потврда од соодветна институција (за странски лица) за редовно плаќање даноци и придонеси и потврда од надлежна институција за неоптовареност на имотот со обврски кон државата и кон други правни и физички лица;
- изјава дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дали дејствува заеднички, директно или индиректно, преку формален или неформален договор, со другите лица коишто имаат намера да основаат банка или со други лица, со што би имал контрола врз банката;
- изјава дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дали заедно со друго физичко лице директно или индиректно и/или преку договор, остварува контрола врз домашно или странско трговско друштво.

Народната банка, по службена должност, обезбедува потврда за (не)осудуваност на лицето коешто има намера да основа банка, во смисла на членот 13 став 3 од Законот за банките, од надлежен суд во Република Северна Македонија. Доколку физичкото лице кое има намера да основа банка има соработник во смисла на Законот за банките, Народната банка по службена должност обезбедува потврда за (не)осудуваност на соработникот од надлежниот суд. Доколку се работи за странски лица, ваквите потврди издадени од надлежните институции во странската земја треба да бидат доставени кон барањето за издавање на дозволата за основање и работење на банка.

Народната банка, по службена должност, може да побара и дополнителни документи, податоци и информации од соодветен надлежен орган во земјата или странство заради оцена на репутацијата или интегритетот на лицата коишто имаат намера да основаат банка.

3. Дополнителната документација што може да ја бара гувернерот на Народната банка (во понатамошниот текст: гувернерот), согласно со Законот за банките, заради одлучување по барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка, може да се однесува особено, но не исклучиво, на следниве документи, податоци и информации:

- извод за состојбата на сметките во банки на лицето што има намера да основа банка, за одреден период;
- податоци за правниот статус, финансиската состојба и сопственичката структура на лицата кои остваруваат контрола во лицето кое има намера да основа банка;
- податоци за составот на банкарската или друг вид група во земјата или во странство, доколку лицето кое има намера да основа банка е член во таква група, со список на одделните лицаво групата и опис на нивната поврзаност;
- ревидирани финансиски извештаи на други членови во банкарската или друг вид група, доколку лицето кое има намера да основа банка е член во таква група, или на други лица коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лица со лицето кое има намера да основа банка, чие работење може да има влијание врз работењето и/или ризиците на кои би била изложена банката која се основа;
- финансиски извештаи на консолидирана основа за групата составена од лицето што има намера да основа банка и лицата коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лица со тоа лице, доколку таа група е различна од групата за која е доставен ревидиран финансиски извештај на консолидирана основа согласно со ставот 3 од потточка 2.6.1 од оваа одлука.

4. Во однос на барањето за издавање привремена дозвола за основање и работење, гувернерот донесува решение за издавање привремена дозвола или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

Гувернерот ќе го одбие барањето од ставот 1 од оваа точка доколку, преку оценката од точка 7 од оваа одлука, утврди дека не се исполнети критериумите пропишани со Законот за банките.

5. За издавање дозвола за основање и работење, банката е должна да ги исполни условите наведени во привремената дозвола во рокот пропишан во Законот за банките, а за тоа ги доставува следните докази до Народната банка:

5.1. Доказ дека е уплатен почетниот капитал на привремена сметка кај носител на платниот промет, односно доказ дека странското правно или физичко лице ги уплатило девизните средства на посебна сметка кај Народната банка.

5.2. Статут кој треба да ги содржи најмалку следните податоци:

- име и седиште на банката;
- финансиски активности кои ќе ги врши банката;
- висина на почетниот капитал;
- номинален износ на акциите, број на акциите од секој род и класа, права, обврски, ограничувања и погодности кои произлегуваат од акциите;
- начин на стекнување и престанок на правата на акционерите на банката;
- постапка за свикнување и одржување на собранието;
- за лице кое има намера да основа банка - домашно физичко лице: име и презиме и единствен матичен број; за лице кое има намера да основа банка - странско физичко лице: име и презиме, државјанство, место на живеење и број на пасош или на друга исправа, важечка во неговата земја, за утврдување на неговиот идентитет; за лице кое има намера да основа банка - домашно и странско правно лице: назив, седиште и матичен број на лицето (или друг единствен идентификациски број, важечки во земјата);
- вид, состав, број, начин и услови за избор, времетраење на мандатот, права, должности, одговорности и начин на работење на органите на банката;
- број, времетраење на мандатот, права, одговорности и услови за именување на лицата со посебни права и одговорности во банката;
- начин на решавање на спорите меѓу акционерите на банката;
- начин на решавање на судирот на интереси и заштита на доверливоста на податоците на банката;
- поделба на надлежностите на членовите на управниот одбор на банката, доколку се планира таквата поделба, и застапување на банката од страна на членовите на управниот одбор;
- форма и начин на објавување податоци од страна на банката;
- услови и случаи на престанување со работа на банката.

5.3. Податоци за идентитетот, образованието, искуството и професионалната историја на лицата со посебни права и одговорности (пополнет образец 4), освен за членовите на надзорниот и управниот одбор. Се пополнуваат податоци (име и презиме, место и датум на раѓање, адреса на живеење, матичен број и број на лична карта) за физичкото лице, преземени од личната карта, односно се доставува копија од пасошот за странско физичко лице. Во прилог кон податоците за физичкото лице, преземени од личната карта се доставува изјава од лицето дека се тоа негови и точни податоци, заверена од страна на овластено лице (нотар).

5.4. Број на вработени по одделни организациски делови и доколку е потребно се доставува и план за достигнување на планираниот број вработени.

5.5. Доказ за изнајмување или купување деловен простор и опрема за работа на банката и нејзините деловни единици и воспоставување на информативниот систем.

5.6. Податоци за системот за управување со ризиците и политики и интерни акти за управување со ризиците изработени во согласност со Законот за банките и подзаконските акти донесени врз основа на Законот за банките, а кои се однесуваат на:

- управувањето со кредитниот ризик;
- управувањето со ризикот од концентрација на изложеноста на банката;
- управувањето со ликвидносниот ризик;
- управувањето со пазарниот ризик;
- управувањето со ризикот од промена на каматни стапки во портфолиото на банкарски активности;
- управувањето со валутниот ризик;
- управувањето со оперативниот ризик, вклучувајќи го и ризикот од неадекватност на информативните системи (политика за сигурноста на информативниот систем и за обезбедување непрекинатоство работењето) и ризикот од перење пари и финансирање на тероризмот (програма за спречување перење пари и финансирање на тероризмот);
- управувањето со правниот ризик;
- управувањето со други материјални ризици на кои ќе биде изложена банката во зависност од финансиските активности коишто ќе ги врши.

5.7. Пишани политики и процедури за работа на банката и тоа за:

- процесот на одлучување и одговорностите на одделните лица вклучени во тој процес;
- функционирање на системот на внатрешна контрола;
- работа на Службата за внатрешна ревизија и план за внатрешна ревизија најмалку за првите две години од работењето на банката;
- сметководство;
- наградување на лицата со посебни права и одговорности и на останатите вработени;
- етичкото однесување (етичкиот кодекс);
- корпоративното управување (кодексот за корпоративно управување);
- избегнување судир на интересите;
- начинот на избор, следење на работењето и разрешување на членовите на надзорниот одбор, одборот за управување со ризиците, одборот за ревизија и управниот одбор.

5.8. Доказ (писмо за намера, протокол од извршени преговори и слично) за ангажирање друштво за ревизија.

6. Заедно со барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка, до Народната банка се доставува и:

- документација за издавање согласност за именување член на надзорниот и управниот одбор согласно со Одлуката за издавање согласности, при што при оценувањето на лицата предложени за членови на надзорниот и управниот одбор на банката се применува начинот и постапката определени во Одлуката за издавање согласности;
- барање за издавање согласност за отпочнување со вршење финансиска активност за која, согласно со Законот за банките, е потребна претходна согласност од гувернерот, при што на документацијата, начинот на нејзиното доставување и условите и постапката за издавање согласност за отпочнување со вршење финансиска активност се применуваат одредбите од Одлуката за издавање согласности.

7. При одлучувањето за издавање дозвола се оценува дали банката ги исполнува критериумите пропишани со Законот за банките, најмалку преку:

- утврдување на идентитетот на лицата кои имаат намера да основаат банка, лицата коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лица со нив и нивната правна форма;
- утврдување дали финансиската состојба на лицата кои имаат намера да основаат банка е соодветна во однос на вредноста на акциите кои имаат намера да ги стекнат;
- оценка на можностите за поддршка на планираниот раст на сопствените средства на банката од страна на лицата кои имаат намера да основаат банка;
- утврдување на изворите на средства, нивното потекло и законитост;
- квалитетот и реалноста на стратегискиот и оперативниот план. Планот се оценува од аспект на предвидениот начин на управување со ризиците во работењето, начинот на воспоставување системи на внатрешна контрола, реалноста на проекцијата на финансиските активности и финансиските извештаи и можноста за остварување на планот на акционерите за идниот развој на банката;
- оценка на соодветноста на потребниот број вработени во банката за нејзино ефикасно и успешно управување и работење. Под потребен број вработени се подразбира бројот кој дава сигурност дека банката редовно и нормално ќе го извршува планираниот обем на активности;
- оценка на квалификацијата, искуството, обуката и репутацијата на членовите на надзорниот и управниот одбор и оценка на репутацијата на лицата коишто имаат намера да основаат банка. Ќе се смета дека предложените членови на надзорниот и управниот одбор, како и лицата коишто имаат намера да основаат банка имаат соодветна репутација доколку се чесни, компетентни, работливи и даваат сигурност дека со своето работење нема да ја загорзат стабилноста и сигурноста на банката и нема да го нарушат нејзиниот углед и доверба. Тоа подразбира дека за овие лица нема доказ за нивна претходна вклученост во работење или активности коишто значеле непочитување на прописите и деловните практики и процедури, непочитување на правилата за добро корпоративно

управување, нарушување или загрозување на интересите на правното лице каде што работеле или работат и на интересите на неговите доверители, несоодветна соработка или одбивање да соработуваат со надлежните органи, вклучувајќи ги и супервизорските органи, одбивање, одземање или повлекување согласност за акционер или за вршење одредена функција од страна на надлежен орган, вклучувајќи и супервизорски орган. Соодветната репутација подразбира и доказ за неосудуваност на овие лица во смисла на членот 13 став 3 и членот 83 став 3 од Законот за банките, вклучувајќи и неосудуваност на соработникот на физичкото лице коешто има намера да основа банка или коешто е предложено за член на управниот одбор;

- оценка на соодветноста на информативниот систем и техничката опременост на банката за успешно и сигурно извршување на финансиските активности. Информативниот систем се смета соодветен доколку овозможува постојана и сигурна поддршка на работењето на банката и дава основа за навремено и точно известување на лицата со посебни права и одговорности и на Народната банка. Банката треба да поседува соодветен деловен простор и техничка опрема кои ќе овозможат нејзино сигурно и непречено работење, како и соодветно разграничување на деловните процеси;
- оценка на соодветноста на системот за спречување перење пари и финансирање на тероризмот врз основа на воспоставените процеси и софтверското решение за следење на ризикот од изложеност на банката на перење пари и на финансирање на тероризмот;
- оценка на соодветноста на организациската структура на банката, што подразбира најмалку дефинирање на процедурите за работа за сите деловни процеси кои ќе се одвиваат во банката, согласно со планираните финансиски активности, дефинирање на линиите на одлучување и одговорност и воспоставување систем на внатрешна контрола во сите деловни процеси кои вклучуваат одредено ниво на ризик;
- оценка на организациската поставеност на банката за управување со ризиците на кои ќе биде изложена при вршењето на планираните финансиски активности;
- утврдување дали банката има капацитет за почитување на пропишаните супервизорски стандарди;
- утврдување дали во барањето постојат недоследности коишто не можат да бидат објаснети;
- оцена дали постоењето блиски врски или организациската или сопственичката структура на банката или на групата на која ќе ѝ припаѓа не го отежнува извршувањето ефикасна супервизија и преземањето корективни мерки, на поединечна или на консолидирана основа.

8. Гувернерот донесува решение за издавање дозвола за основање и работење на банка или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

III. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА БАНКА КОНТРОЛИРАНА ОД СТРАНА НА СТРАНСКА БАНКА И/ИЛИ ОД СТРАНСКО ЛИЦЕ СО УЧЕСТВО ВО СТРАНСКА БАНКА

9. Кон барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка контролирана од страна на странска банка и/или странско лице со учество во странска банка, освен документацијата предвидена во точка 2 и документацијата и барањата од точка 6 од оваа одлука, странската банка и/или странското лице се должни да ја достават и следната документација до Народната банка:

- извод од регистарот во кој е регистрирано седиштето на странската банка и/или странското лице, од кој се гледа правниот облик и датумот на уписот;
- доказ дека странската банка, односно странската банка во која странското лице има учество, е овластена за прибирање депозити и други повратни извори на средства во земјата во која е регистрирано нејзиното седиште;
- мислење од надлежниот орган на земјата во која е регистрирано седиштето на странската банка, односно на странската банка во која странското лице има учество, во врска со стекнувањето контрола во банка во Република Северна Македонија;
- доказ дека надлежниот орган на земјата во која е регистрирано седиштето на странската банка, односно на странската банка во која странското лице има учество, практикува соодветна супервизија на консолидирана основа, преку доставување податоци за регулативата, политиките и практиката во доменот на супервизијата на консолидирана основа.

10. Дополнителната документација што може да ја бара гувернерот согласно со Законот за банките, заради одлучување по барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка контролирана од страна на странска банка и/или странско лице со учество во странска банка, може да се однесува особено, но не исклучиво, на следните документи, податоци и информации:

- ревизорски извештаи на странската банка во која странското лице има учество за последните три години, изработени од страна на меѓународно друштво за ревизија;
- кратка историја за работењето и финансиските активности што ги врши странската банка, односно странската банка во која странското лице има учество;
- податоци за линиите на известување коишто ќе се воспостават меѓу банката и органите на странската банка;
- постојни или планирани вложувања во други банки или финансиски институции во Република Северна Македонија или во други земји од страна на странската банка или странското лице;
- ревидирани финансиски извештаи на други лица, членови на банкарска група, во која е член странската банка, односно странската банка во која странското лице има учество и/или други лица коишто согласно со Законот за банките се сметаат за лица поврзани со странската банка, односно странската банка во која странското лице има учество, чие работење може да има влијание врз работењето и/или ризиците на кои би била изложена банката што се основа;

- изјава потпишана од надлежен орган на странската банка или на странското лице, дека банката која се основа ќе ги почитува супервизорските стандарди пропишани со Законот за банките и дека ќе доставува податоци кои од неа ќе ги побара Народната банка заради вршење ефикасна супервизија на поединечна и на консолидирана основа;
- изјава од надлежниот орган на земјата во која е регистрирано седиштето на странската банка, односно странската банка во која странското лице има учество, дека е спремен да соработува со Народната банка од аспект на почитувањето на меѓународните принципи и стандарди за соработка и размена на информации за вршење ефикасна супервизија.

11. По барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка контролирана од странска банка или странско лице со учество во странска банка, гувернерот донесува решение за издавање привремена дозвола или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

Гувернерот ќе го одбие барањето од ставот 1 од оваа точка доколку, преку оценката од точка 13 од оваа одлука, утврди дека не се исполнети критериумите пропишани со Законот за банките.

12. За издавање дозвола за основање и работење, банката којашто се основа од странска банка или странско лице со учество во странска банка е должна да ги исполни условите наведени во привремената дозвола во рокот пропишан во Законот за банките, а за тоа до Народната банка ја доставува соодветната документација, предвидена во точка 5 од оваа одлука.

13. При одлучувањето дали се исполнети критериумите пропишани со Законот за банките, соодветно се применува оценката од точката 7 од оваа одлука, како и се врши:

- оценка на супервизорските прописи и практики на земјата од каде доаѓа странската банка, односно странската банка во која странското лице има учество и дали ќе може да се оствари соработка со надлежниот супервизорски орган на таа земја, од аспект на почитувањето на меѓународните принципи и стандарди за соработка и размена на информации за вршење ефикасна супервизија, спроведување администрација, преземање други мерки за решавање на состојбите, повлекување согласности, укинување на дозволата за статусни промени или укинување на дозволата за основање и работење;
- анализа на прописите и практиките на земјата од каде доаѓа странската банка, односно странската банка во која странското лице има учество од областа на финансиското известување и сметководство, спречувањето перење пари и финансирање на тероризмот и слично, од аспект на тоа дали постои ризик со што може да биде загрозна стабилноста, сигурноста и репутацијата на банката, односно нејзиното работење во согласност со прописите.

14. Врз основа на оценката од точката 13 од оваа одлука, гувернерот донесува решение за издавање дозвола за основање и работење на банка или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

IV. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СТАТУСНИ ПРОМЕНИ НА БАНКА

15. Во смисла на оваа одлука, под статусни промени на банка се подразбираат:

15.1. Присоединувањето на банка или друго правно лице кон банка, со пренос на целокупниот имот и на обврските на лицето што се присоединува, без да се спроведе негова ликвидација, во замена за акции на банката која присоединува.

15.2. Спојувањето на две или повеќе банки или спојувањето на една или повеќе банки со други правни лица во една банка, при што сите банки и/или правни лица го губат правниот идентитет и се основа нова банка на која преминува целокупниот имот и обврските на банките и/или правните лица што се спојуваат, во замена за акции на новата банка.

15.3. Поделбата на банка преку:

- раздвојување со основање, со пренос на целокупниот имот и обврски на две или повеќе нови банки и/или нови правни лица, при што банката што се дели престанува без спроведување ликвидација;
- раздвојување со преземање, со пренос на целокупниот имот и обврски на две или повеќе постојни банки и/или постојни правни лица, при што банката што се дели престанува без спроведување ликвидација;
- издвојување со основање, со пренос на дел од имотот и од обврските на една или повеќе нови банки и/или нови правни лица, при што банката што се дели не престанува;
- издвојување со преземање, со пренос на дел од имотот и од обврските на една или повеќе постојни банки и/или постојни правни лица, при што банката што се дели не престанува.

16. За статусни промени коишто се дел од планот за рехабилитација на банката којшто се спроведува при администрација на банката, не е потребна дозвола од гувернерот.

Документација што се приложува кон барањето за статусната промена „присоединување“

17. Кон барањето за издавање дозвола за статусната промена „присоединување“ до Народната банка се доставува:

17.1. Пополнето барање за издавање дозвола за статусната промена „присоединување“ (образец 1).

17.2. Одлука на Собранието на акционери на банката, односно на надлежните органи на правното лице коешто се присоединува и на банката којашто присоединува, за отпочнување постапка за присоединување.

17.3. Статут на банката којашто присоединува, доколку се врши измена на постојниот статут на банката, кој треба да ги содржи податоците предвидени во точка 5.2 од оваа одлука.

17.4. Спогодба за присоединување, склучена помеѓу надзорниот одбор на банката, односно органот на надзорна правното лице коешто се присоединува, и надзорниот одбор на банката којашто присоединува. Спогодбата треба соодветно да ги содржи податоците пропишани со Законот за трговски друштва.

17.5. Стратегиски и оперативен план изработен од банката којашто присоединува, кој треба да содржи анализа на потребата од присоединување и проекции на финансиските извештаи за банката којашто присоединува, изработени согласно со потточка 2.3.6 од оваа одлука. Доколку има промени во организациската структура на банката којашто присоединува, се доставува новата организациска структура со податоци за делокругот на работа и одговорностите на лицата со посебни права и одговорности на секој организациски дел, како и бројот на вработени со нивната квалификациска структура.

17.6. Податоци за бројот и образованието на вработените коишто ќе бидат преземени од банката или правното лице што се присоединува, а за преземените вработени кои во банката којашто присоединува ќе имаат статус на лица со посебни права и одговорности, податоци и за нивната професионална историја.

17.7. Податоци од потточката 2.6 и точката 9 од оваа одлука за идентитетот на правните лица кои се присоединуваат. Народната банка може да ја побара и дополнителната документација од точките 3 и 10 од оваа одлука.

17.8. Биланс на банката којашто присоединува, од кој ќе може да се согледа износот на нејзините сопствени средства. Билансот на банката којашто присоединува се добива по консолидирање на меѓусебните побарувања и обврски со банките, односно правните лица што се присоединуваат, ревидиран од страна на овластен ревизор.

17.9. Документацијата и барањата од точка 6 од оваа одлука, доколку со присоединувањето настанат промени во членовите на управниот или надзорниот одбор на банката која присоединува или во финансиските активности кои ќе ги врши банката која присоединува за кои, согласно со Законот за банките, е потребна согласност од гувернерот.

Документација што се приложува кон барањето за статусната промена „спојување“

18. Кон барањето за издавање дозвола за статусната промена „спојување“, до Народната банка се доставува:

18.1. Пополнето барање за издавање дозвола за статусната промена „спојување“ (образец 1).

18.2. Одлука на Собранието на акционери на банките и/или надлежните органи на правните лица кои се спојуваат за отпочнување на постапката за спојување.

18.3. Спогодба за спојување склучена помеѓу надзорните одбори на банките, односно органите на надзорна правните лица кои се спојуваат, која соодветно треба да ги содржи податоците пропишани со Законот за трговски друштва.

18.4. Почетен биланс на новата банка од кој ќе може да се види износот на нејзиниот почетен капитал. Почетниот биланс се добива по консолидирање на меѓусебните побарувања и обврски на банките и/или правните лица кои се спојуваат и мора да биде ревидиран од страна на овластен ревизор.

18.5. Доказ дека потребниот износ на парични средства за достигнување на почетниот капитал се уплатени на привремената сметка кај носител на платниот промет, доколку за постигнување на потребниот износ на почетен капитал е потребна дополнителна уплата на парични средства.

18.6. Соодветната документација предвидена во потточките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (само за акционерите со квалификувано учество), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 и точките 6 и 9 од оваа одлука. Народната банка може да ја побара и дополнителната документација од точките 3 и 10 од оваа одлука.

Документација што се приложува кон барањето за статусната промена „поделба“

19. Кон барањето за издавање дозвола за статусната промена „поделба“, до Народната банка се доставува:

19.1. Пополнето барање за издавање дозвола за статусната промена „поделба“ (образец 1).

19.2. Одлука од Собранието на акционерите на банката што се дели, за отпочнување на постапката за поделба.

19.3. План за поделба, донесен од страна на надзорниот одбор на банката која се дели, кој треба соодветно да ги содржи податоците пропишани со Законот за трговски друштва.

20. Во случаите на раздвојување со основање и издвојување со основање, покрај документацијата од точката 19 од оваа одлука, кон барањето за издавање дозвола за статусна промена се доставува и следнава документација:

20.1. Почетен биланс на новите банки од кој ќе може да се види износот на почетниот капитал. Почетниот биланс се добива по поделбата на побарувањата и обврските на банката која се дели и мора да биде ревидиран од страна на овластен ревизор.

20.2. Доказ дека потребниот износ на парични средства за достигнување на почетниот капитал се уплатени на привремената сметка кај носител на

платниот промет, доколку со поделбата на банката не е обезбеден потребниот износ на почетен капитал на новите банки.

20.3. Соодветната документација предвидена во потточките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (само за акционерите со квалификувано учество), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 и точките 6 и 9 од оваа одлука. Народната банка може да ја побара и дополнителната документација од точките 3 и 10 од оваа одлука.

21. Во случаите на раздвојување со преземање и издвојување со преземање, покрај документацијата од точка 19 од оваа одлука, кон барањето за издавање дозвола за статусна промена се доставува и следнава документација:

21.1. Статути на банката која се дели и на постојните банки, доколку се извршени измени во постојните статути, коишто треба да ги содржат податоците предвидени во потточка 5.2 од оваа одлука.

21.2. Стратегиски и оперативен план за економската оправданост на поделбата, кој треба да содржи анализа на потребата од поделба и проекции на финансиските извештаи, изработен за банката која се дели и за постојните банки, согласно со потточка 2.3.6 од оваа одлука. Исто така, се доставува и новата организациска структура со податоци за делокругот на работа и одговорностите на лицата со посебни права и одговорности, на секој организациски дел, како и бројот на вработени со нивната квалификациска структура.

21.3. Биланси на банката која се дели и на постојните банки, од кои ќе може да се види износот на сопствени средства на банката која се дели и на постојните банки. Билансите се добиваат по поделбата и/или консолидирањето на побарувањата и обврските на банката која се дели и на постојните банки и мора да бидат ревидирани од страна на овластен ревизор.

21.4. Податоци за бројот и образованието на вработените преземени од банката која се дели, а за преземените вработени, кои во постојните банки ќе имаат статус на лица со посебни права и одговорности, податоци и за нивната професионална историја.

21.5. Документацијата и барањата од точка 6 од оваа одлука, доколку со поделбата настанат промени во членовите на управниот или надзорниот одбор на банката која се дели или на постојните банки или во финансиските активности кои ќе ги врши банката која се дели, односно постојните банки, за кои согласно со Законот за банките, е потребна согласност од гувернерот.

21.6. Податоци од потточката 2.6 и точката 9 од оваа одлука за идентитетот на акционерите со квалификувано учество во постојните банки, доколку со поделбата настанат промени во акционерската структура на постојните банки. Народната банка може да ја побара и дополнителната документација од точките 3 и 10 од оваа одлука.

22. По исклучок на точките 20 и 21 од оваа одлука, во случај на раздвојување со основање или со преземање на банка на две или повеќе правни лица кои не се банки, кон барањето за издавање дозвола за статусна промена, покрај документацијата од точката 19 од оваа одлука, се доставува и

доказ дека банката која се дели извршила исплата на вкупниот износ на депозити или дека извршила пренос на сите депозити на друга банка во Република Северна Македонија.

Издавање дозвола за статусна промена на банка

23. При одлучувањето се оценува дали новата банка, односно новите банки или постојните банки, ќе бидат организирани и способни да работат согласно со прописите и пропишаните супервизорски стандарди и дали ќе ги исполнуваат стандардите за корпоративно управување и управување со ризиците. Во оценката соодветно се применуваат критериумите дадени во точките 7 и 13 од оваа одлука, како и:

- дали се извршени сите подготовки за соодветно спроведување на статусната промена;
- дали оперативниот и стратегискиот план и билансот покажуваат дека банката, односно банките ќе работат сигурно и стабилно;
- дали со статусната промена нема да дојде до загрозување на солвентноста, ликвидноста и профитабилноста на банката, односно банките;
- дали се утврдени дали ќе можат да бидат соодветно управувани потенцијалните ризици од статусната промена;
- дали е извршена потребната исплата или пренос на вкупниот износ на депозити;
- дали се утврдени точките каде што може да се јави судир на интереси и дали тие ќе бидат соодветно контролирани.

24. Врз основа на оценката од точката 23 од оваа одлука, гувернерот донесува решение за издавање дозвола за статусни промени, без спроведување на постапката за издавање привремена дозвола, или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

25. Во случаите кога со статусната промена се формираат нови правни лица кои не се банки, а за чие основање и работење, согласно со постојните прописи е потребна дозвола, согласност или друг вид одобрение од надлежен орган во земјата, новите правни лица се должни да започнат посебна постапка за обезбедување на потребното одобрение.

V. ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА СТАТУСНА ПРОМЕНА И/ИЛИ ПРЕОБРАЗБА НА ШТЕДИЛНИЦА ВО БАНКА

Статусна промена на штедилница

26. Во смисла на оваа одлука, под статусна промена на штедилница се подразбира:

- присојединување на штедилница кон банка, со пренос на целокупниот имот и на обврските на штедилницата, без да се спроведе нејзина ликвидација, во замена за акции на банката која присојединува и
- спојување на две или повеќе штедилници заради формирање банка, при што сите штедилници го губат правниот идентитет и се основа

нова банка на која преминува целокупниот имот и обврските на штедилниците коишто се спојуваат, во замена за акции на новата банка.

27. Кон барањето за издавање дозвола за присоединување на штедилница кон банка, соодветно се доставува документацијата од точка 17 од оваа одлука.

28. Кон барањето за издавање дозвола за статусна промена спојување на две или повеќе штедилници заради формирање банка, до Народната банка се доставува:

28.1. Пополнето барање за издавање дозвола за статусната промена „спојување“ (образец 1).

28.2. Одлука на собирот на содружници, единствениот содружник или собранието на акционери на штедилниците кои се спојуваат за отпочнување на постапката за спојување заради формирање на банка.

28.3. Спогодба за спојување, склучена помеѓу органите на надзор или собирот на содружници, единствениот содружник или собранието на акционери на штедилниците, којашто соодветно треба да ги содржи податоците пропишани со Законот за трговски друштва.

28.4. Почетен биланс на новата банка од кој ќе може да се види износот на нејзиниот почетен капитал. Почетниот биланс се добива по консолидирање на меѓусебните побарувања и обврски на штедилниците коишто се спојуваат и мора да биде ревидиран од страна на овластен ревизор.

28.5. Доказ дека потребниот износ на парични средства за достигнување на почетниот капитал се уплатени на привремената сметка кај носител на платниот промет, доколку за постигнување на потребниот износ на почетен капитал на новата банка е потребна дополнителна уплата на парични средства.

28.6. Соодветната документација предвидена во потточките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (само за акционерите со квалификувано учество во новата банка), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 и точките 6 и 9 од оваа одлука. Народната банка може да ја побара дополнителната документација од точките 3 и 10 од оваа одлука.

Преобразба на штедилница во банка

29. Доколку штедилницата што има намера да се преобрази во банка треба да ја промени формата од друштво со ограничена одговорност/друштво со ограничена одговорност - едно лице во акционерско друштво, должна е да ја спроведе оваа постапка пред поднесување на барањето за преобразба во банка.

30. Кон барањето за издавање дозвола за преобразба на штедилница во банка, до Народната банка се доставува:

30.1. Пополнето барање за издавање дозвола за преобразба на штедилница во банка (образец 1).

30.2. Одлука на собранието на акционери на штедилницата за нејзина преобразба во банка.

30.3. План за преобразба изготвен и потврден од страна на надлежниот орган на штедилницата која се преобразува, кој треба да ги содржи:

- името и седиштето на банката;
- намерите, целта и условите за преобразбата;
- начинот на претворање на износот на разликата во вредноста на акциите, датумот од кој акциите даваат право на учество во добивката и датумот од кој сметководствените операции на штедилницата која се преобразува ќе се сметаат како извршени од страна на банката;
- пресечен датум на преобразбата, односно датумот на гаснење на штедилницата која се преобразува и датумот од кој ќе почне да се изработуваат биланси на банката.

30.4. Извештај за работењето на штедилницата која се преобразува изготвен до денот на донесување одлука за преобразба и почетен биланс на новата банка, ревидиран од страна на овластен ревизор.

30.5. Доказ дека потребниот износ на парични средства за достигнување на почетниот капитал се уплатени на привремената сметка кај носител на платниот промет, доколку за постигнување на потребниот износ на почетен капитал на новата банка е потребна дополнителна уплата на парични средства.

30.6. Соодветната документација предвидена во потточките 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (само за акционерите со квалификувано учество), 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 и точките 6 и 9 од оваа одлука. Народната банка може да ја побара дополнителната документација од точките 3 и 10 од оваа одлука.

31. Доколку при преобразбата на штедилница во банка, како акционер на новата банка се јави трето правно или физичко лице, за ова лице до Народната банка се доставува:

- изјава со која лицето под целосна морална, материјална и кривична одговорност ја потврдува својата намера да се вклучи во постапката за преобразба на штедилницата во банка (за акционер - физичко лице), односно одлука на собирот на содружници, единствениот содружник или собранието на акционери на акционерот - правно лице за вклучување во постапката за преобразба на штедилницата во банка,
- документација од потточката 2.6 од оваа одлука,
- изјава или друг сличен документ потпишан од надзорниот одбор на штедилницата што се преобразува од кој ќе може недвосмислено да се согледа неговата согласност за вклучување на новиот акционер во постапката за преобразба на штедилницата во банка,
- изјава или друг сличен документ со која лицето под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавува дека е запознаено и се согласува со целата документација доставена од штедилницата што се преобразува, кон барањето за издавање дозвола за преобразба во банка. За акционерот - правно лице, овој

документ треба да е потпишан од органот на надзор или управување на правното лице,

- доказ дека лицето го уплатил потребниот износ на парични средства за учество во почетниот капитал на новата банка и/или за откуп на акциите од постојните акционери на штедилницата што се преобразувана привремената сметка кај носител на платниот промет.

32. При преобразбата на штедилница во банка, штедилниците можат да направат статусна промена спојување на две или повеќе штедилници заради формирање на банка.

33. При одлучувањето по барањето за статусна промена и/или преобразба на штедилница во банка се оценува дали новата банка ќе биде организирана и способна да работи согласно со прописите и пропишаните супервизорски стандарди и дали ќе ги исполнува стандардите за корпоративно управување и управување со ризиците. За издавање дозвола за статусна промена и/или преобразба на штедилница во банка, соодветно се применува оценката на критериумите од точките 7 и 23 од оваа одлука.

Доколку во спроведувањето на статусната промена и/или преобразбата на штедилница во банка се јави нов акционер, Народната банка оценува дали лицето може да биде акционер на новата банка, согласно со соодветните критериуми од точката точките 7 и 13 од оваа одлука.

33-а. Врз основа на оцената од точката 33 од оваа одлука, гувернерот донесува решение за издавање дозвола за статусна промена и/или преобразба на штедилница во банка, без спроведување на постапката за издавање привремена дозвола, или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за банките.

VI. ФОРМА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ОСТАНАТИ ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА

34. Кон барањата за издавање дозволи од точката 1 од оваа одлука, се доставуваат податоци за овластено лице за контакт со Народната банка (име и презиме, телефонски број, број на телефакс, адреса на електронска пошта) и доказ за платен надоместок согласно со тарифата на Народната банка за разгледување на барањата.

Подносителот на барањето е должен целосно да го подготви барањето за издавање дозвола коешто се поднесува до Народната банка, да провери и да обезбеди дека барањето и документацијата која се доставува кон барањето не содржат грешки во поглед на фактите, ниту други пропусти.

Кон барањето треба да биде поднесена целокупната документација пропишана со Законот за банките и оваа одлука. Во текот на постапката може да се јави потреба и од друга дополнителна документација, за што Народната банка го известува подносителот на барањето.

Народната банка разгледува барање за издавање дозвола од точката 1 од оваа одлука со комплетна документација. Под „комплетна документација“ се подразбира документацијата пропишана со оваа одлука, документацијата која дополнително е побарана од Народната банка, како и соодветните документи, податоци и информации коишто треба да се добијат од надлежни домашни и странски институции за одлучување по барањето.

При разгледување на барањето, Народната банка може да ја користи и документацијата со која располага за соодветната банка, правното или физичкото лице.

35. Документацијата која се доставува кон барањето за издавање на дозволите од точката 1 од оваа одлука треба да биде во оригинал или копија заверена кај овластено лице (нотар), потпишана од овластеното лице или од соодветниот надлежен орган, да биде чиста, без дополнителни исправки и на македонски јазик. Доколку документот што треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригиналот се доставува и превод на македонски јазик, заверен од овластен преведувач.

36. Сите потврди, изјави и прашалници кои се дел од документацијата која се доставува кон барањето за издавање дозволи од точката 1 од оваа одлука мора да бидат заверени кај овластено лице (нотар) и не смеат да бидат постари од шест месеци пред денот на поднесување на барањето за издавање дозвола. Сите одлуки коишто се дел од документацијата не смеат да бидат постари од шест месеци пред денот на поднесување на барањето за издавање дозвола, освен одлуките донесени од Собранието на акционери/Собирот на содружници коишто не смееат да бидат постари од една година пред денот на поднесување на барањето за издавање дозвола.

37. Доколку законодавството на земјата од која доаѓа странското лице кое има намера да основа банка поинаку ја регулира материјата во врска со документацијата која се доставува кон барањето за издавање дозволи од точката 1 од оваа одлука, должно е да приложи:

- извадок од соодветниот пропис на странската земја; или
- правно мислење од независен адвокат, при што кон мислењето се доставува и документ со кој ќе се потврди дека станува збор за овластен адвокат во странската земја.

Во документите од ставот 1 од оваа точка треба јасно и недвосмислено да биде наведено дека согласно со законодавство на странската земја одреден документ пропишан со одлуката не може да се добие, односно не постои надлежна институција во таа земја која води евиденција и издава документ како пропишаниот во одлуката или јасно и недвосмислено да биде наведено на кој начин и преку кој друг документ се докажува одредена околност (пр.: изречена забрана за вршење професија, дејност или должност).

38. По доставувањето на комплетната документација потребна за издавање дозвола од точката 1 од оваа одлука, банката којашто се основа, новата, односно новите банки, банката којашто присоединува и постојните банки се должни да дадат оглас во дневен весник, најмалку три дена последователно, којшто треба да содржи:

- име и седиште на банката која се основа, новата, односно новите банки, банката која присоединува, банката/штедилницата/правното лице што е присоединета/присоединето и постојните банки;
- висината на почетниот капитал;
- бројот на лицата коишто имаат намера да основаат банка, односно бројот на акционерите на новата, односно новите банки, банката која присоединува и постојните банки и
- финансиските активности кои ќе ги врши банката која се основа, новата, односно новите банки, банката која присоединува и постојните банки.

Банката која се основа, новата, односно новите банки, банката која присоединува и постојните банки се должни да ја известат Народната банка за објавениот оглас.

39. Подносителите на барањата за издавање дозвола од точката 1 од оваа одлука, се должни, веднаш по извршениот упис кај надлежната институција, да достават извод од извршената регистрација до Народната банка.

40. Лицата се должни да дадат одговор на секое од прашањата/барањата содржани во прашалниците.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ²

41. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

42. На постапките започнати пред влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се применуваат одредбите од оваа одлука.

43. На денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за издавање дозволи на банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/07, 134/07 и 139/08).

**О бр. 02-15/V-1/2013
10 мај 2013 година
Скопје**

**Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов**

² На постапките започнати пред влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/19), ќе се применуваат одредбите од Одлуката за издавање дозволи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/13 и 24/18).

ОБРАЗЕЦ 1**Барање за издавање дозвола за основање и работа на банка³**

1.	Предложено име на банката		
2.	Предложено седиште на банката (улица и број, град)		
3.	Предложен почетен капитал на банката		
4.	Вкупен број лица коишто имаат намера да основаат банка		
5.	Список на лицата коишто имаат намера да основаат банка	Име и презиме, односно назив на лицето коешто има намера да основа банка	Планирано учество во вкупниот број акции, односно во вкупниот број акции со право на глас
5.1	Домашни банки или други домашни финансиски институции		
5.2	Други домашни правни лица		
5.3	Домашни физички лица		
5.4	Странски банки или други странски финансиски институции		
5.5	Други странски правни лица		
5.6	Странски физички лица		
6.	Овластено лице за контакт со Народната банка		
6.1	Телефон и факс на овластеното лице		
6.2	Адреса на електронска пошта на овластеното лице		
6.3	Адреса и број на лична карта, односно пасош (за странско лице) на овластеното лице		

³Образецот се пополнува соодветно и при поднесување барање за основање и работење на банка контролирана од странска банка и/или странско лице со учество во странска банка, при поднесување барање за дозвола за статусни промени на банка и при поднесување на барање за статусни промени и/или преобразба на штедилница во банка.

--	--	--

Место и датум

Потпис на подносителот/подносителите на барањето⁴

⁴Барањето го потпишуваат физичките лица/овластените застапници на правните лица коишто имаат намера да основаат банка, односно овластените лица на банките, штедилниците и/или правните лица коишто поднесуваат барање за статусна промена на банка или статусна промена и/или преобразба на штедилница во банка.

ОБРАЗЕЦ 2

Прашалник за правните лица коишто имаат намера да основаат банка⁵

1. Податоци за правното лице
 - 1.1. Назив на правното лице
 - 1.2. Седиште
 - 1.3. Даночен број
 - 1.4. Матичен број (или соодветен идентификациски број, во согласност со прописите на странската земја - за странско правно лице)
 - 1.5. Телефон, адреса на електронска пошта и интернет-адреса
 - 1.6. Основна дејност, согласно со националната класификација на дејности, или согласно со класификацијата на дејности која е важечка во странската земја (за странско правно лице).
2. Наведете ги лицата кои се членови на органите на управување и надзор на правното лице, со кратка биографија за нивното образование и досегашно работно искуство (табелата се пополнува за правните лица кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во банката).

Име и презиме	Орган на надзор или управување	Стектото образование	Работно искуство (каде и кога)

3. Наведете ги лицата кои во правното лице поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите (табелата се пополнува за правните лица кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во банката).

Име и презиме/назив	Адреса/седиште	Основна дејност	Учеството во капиталот или во правата на глас изразено во проценти

⁵Го пополнува, поединечно, секое правно лице кое има намера да основа банка. Образецот се пополнува соодветно од странската банка или странското правно лице со учество во странска банка кое има намера да контролира банка во Република Македонија, како и од правните лица коишто имаат намера да бидат акционери на нова банка која се формира со спојување, поделба (раздвојување со основање или издвојување со основање), преобразба на штедилница во банка или спојување штедилници заради формирање на банка.

4. Дали лицата од точката 3 од овој прашалник имаат свои претставници во органите на надзор или управување на правното лице? Доколку одговорот е потврден, наведете ги правните лица и нивните претставници во органите на надзор или управување на правното лице кое има намера да основа банка.

Назив и седиште	Име и презиме на претставникот	Орган на надзор или управување

5. Наведете ги правните лица во кои правното лице поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите (табелата се пополнува за правните лица кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во банката).

Назив и седиште	Основна дејност	Учеството во капиталот или во правата на глас на правното лице изразено во проценти	Проценета (пазарна) вредност на учеството*

*Во недостаток на проценета (пазарна) вредност на учеството, се зема книговодствената вредност на учеството.

6. Дали правното лице има свои претставници во органите на надзор или управување на лицата од точката 5 од овој прашалник (табелата се пополнува за правните лица коишто имаат намера да стекнат квалификувано учество во банката)? Доколку одговорот е потврден, наведете ги правните лица и претставниците на правното лице коешто има намера да основа банка во нивните органи на надзор или управување.

Назив и седиште	Име и презиме на претставникот на правното лице	Орган на надзор или управување

7. Дали правното лице има свои претставници во органите на надзор или управување или на кој било друг начин остварува влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице во Република Северна Македонија или во странство? Наведете ги правните лица, органите и лицата кои го претставуваат правното лице.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Име и презиме на	Друг начин на остварување

лице		претставникот на правното лице	влијание

8. Дали на правното лице му била изречена споредна казна: забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка, одземање на дозвола за основање и работа на банка, забрана за основање на нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење на банкарски активности? Ако била изречена ваква казна, наведете ги сите детали.
9. Дали на лицето кое остварува контрола во правното лице (доколку е правно лице) му била изречена споредна казна: забрана за добивање дозвола за основање и работа на банка, одземање на дозвола за основање и работа на банка, забрана за основање нови правни лица и привремена или трајна забрана за вршење банкарски активности? Ако била изречена ваква казна, наведете ги сите детали.
10. Дали на правното лице му била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење дејност? Ако била изречена ваква санкција или забрана, наведете ги сите детали.
11. Дали на лицето кое остварува контрола во правното лице му била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако била изречена ваква санкција или забрана, наведете ги сите детали.
12. Дали лицето коешто остварува контрола во правното лице било осудено со правосилна судска пресуда (доколку е физичко лице) на безусловна казна затвор над шест месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
13. Дали над имотот на правното лице, или над имотот на лицето коешто остварува контрола во правното лице е отворена стечајна или ликвидациска постапка (доколку лицето коешто остварува контрола во правното лице е физичко лице, прашањето се одговара само доколку е применливо во земјата од каде доаѓа)? Доколку одговорот е потврден, наведете ги детаљно сите околности поврзани со оваа постапка.
14. Дали лице поврзано со правното лице е акционер или член на орган на надзор или управување на друга банка или финансиска институција? Доколку одговорот е потврден, наведете подетално:

Име и презиме/назив и седиште поврзаното лице	и седиште на банката/финансиската институција	Учество изразено во проценти	Орган на надзор или управување	Останати важни податоци

--	--	--	--	--

15. Дали била отворена стечајна или ликвидациска постапка врз правните лица во кои правното лице остварувало контрола или имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Ако одговорот е потврден, наведете подетално.
16. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција во која правното лице, остварувало контрола или имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на нејзините политики и финансиски и деловни одлуки? Ако одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или неспроведување.
17. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција контролирана од лицето коешто остварува контрола во правното лице или во кое ова лице имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на нејзините политики и финансиски и деловни одлуки? Ако одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или неспроведување.
18. Дали правното лице, или лицето кое остварува контрола во правното лице, е поврзано со другите лица кои заедно со правното лице имаат намера да основаат банка? Наведете на кој начин.
19. Дали надлежен орган за супервизија на банки и други финансиски институции вршел оценка на репутацијата и способноста на правното лице или на лицето кое остварува контрола во правното лице за стекнување квалификувано учество во капиталот на тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали во посебни табели за правното лице и за лицето кое остварува контрола во правното лице.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побараната согласност/дозвола	Причини поради кои согласноста не била добиена (доколку надлежниот орган не ја издал бараната согласност)

20. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции на правното лице му одзел согласност за акционер или за квалификувано учество во капитал на друга банка или друга финансиска институција или согласност да биде член или да има свој претставник во орган на надзор или управување на таа банка или финансиска институција? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

21. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции на лицето коешто остварува контрола во правното лице, му одзел согласност за акционер или за квалификуваноучество во капитал на банка или друга финансиска институција или согласност да биде член или да има свој претставник во орган на надзор или управување на таа банка или финансиска институција? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
22. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на способноста на правното лице да биде акционер на банка и да обезбеди стабилно и сигурно работење на банката.
23. Дадете краток опис на тоа каде ја гледате банката по пет години од нејзиното работење (задолжително го одговара надлежниот орган на правните лица коишто имаат намера да остваруваат учество во банката што се основа).

Јас _____ (име и презиме на членот на органот на надзор или управување на правното лице кое има намера да основа банка) како член на _____ (органот на надзор или управување на правното лице коешто има намера да основа банка) на _____ (назив на правното лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите содржани во овој прашалник, како и целата документација којашто ја доставува правното лице во рамките на барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка/барањето за издавање дозвола за статусни промени, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен сум за критериумите пропишани со Законот за банките кои треба да ги исполни _____ (назив на правното лице) за да стане акционер со квалификувано учество во банка.

в) Изјавувам дека правното лице ќе обезбеди почитување на супервизорските стандарди, спроведување на мерките преземени од страна на Народната банка и ќе ги доставува сите податоци и информации побарани од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, со што ќе се обезбеди сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на овластен член на надлежниот орган

ОБРАЗЕЦ 3

Прашалник за физичките лица коишто имаат намера да основаат банка⁶

1. Лични податоци

1.1. Име и презиме

1.2. Домашна адреса

1.3. Адреса во Република Северна Македонија (доколку станува збор за странско лице со престој во Република Северна Македонија)

1.4. Датум и место на раѓање

1.5. Државјанство

1.6. Број на лична карта или број на пасош (за странски физички лица)

1.7. ЕМБГ

1.8. Телефон и адреса на електронска пошта

2. Податоци за образованието

Образовна институција	Назив на стекнатото образование	Период на стекнување на образованието

3. Наведете ги сите работни места и/или функции кои сте ги имале до моментот на пополнување на прашалникот, почнувајќи од последното работно место.

Период од/до (месец/година)	Име, седиште и основна дејност на работодавецот	Работно место/позиција

4. Дали некогаш Ви била изречена прекршочна санкција иликазна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако Ви била изречена ваква санкција, односно забрана, наведете ги сите детали.

⁶Го пополнува, поединечно, секое физичко лице коешто има намера да основа банка. Образецот се пополнува соодветно и од странското физичко лице со учество во странска банка коешто има намера да контролира банка во Република Македонија, како и од физичките лица коишто имаат намера да бидат акционери на нова банка која се формира со спојување или поделба (раздвојување со основање или издвојување со основање) на банка, преобразба на штедилница во банка или спојување штедилници заради формирање на банка.

5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
- 5.1. Доколку имате соработник во смисла на Законот за банките, дали лицето било осудено со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
6. Доколку е применливо во Вашата земја, дали над Вашиот имот е отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги детално сите околности поврзани со оваа постапка.
7. Дали сте Вие, или лице поврзано со Вас, акционер, сопственик, сосопственик или содружник во друго правно лице? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лица со физичкото лице.

Назив и седиште на правното лице во кое физичкото лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или акциите со право на глас

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице	Назив и седиште на правното лице во кое поврзаното лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или акциите со право на глас

8. Дали сте Вие, или лице поврзано со Вас, член на орган на надзор или управување во претходно наведените лица? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лица со физичкото лице.

Назив и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице	Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

9. Дали сте член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин имате влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице, освен правните лица од точката 7 од овој прашалник? Наведете ги тие правни лица, органот на надзор или управување или начинот на кој имате влијание.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Друг начин на влијание

10. Дали била отворена стечајна постапка врз правните лица во кои сте ималеконтрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете подетаљни податоци околу вашите активности во тоа правно лице.

11. Дали против Вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена Ваша одговорност за отворената стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.

12. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција во која сте остварувале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или неспроведување.

13. Дали сте Вие, или лицето поврзано со вас, поврзан/а со други лица кои, согласно со Законот за банките, се сметаат за поврзани лица со банката? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лица со физичкото лице.

Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност

Име и презиме, односно назив и	Име и презиме, односно назив и	Начин на поврзаност помеѓу лицата од

седиште на лицето поврзано со физичкото лице	седиште на поврзаното лице со банката	колона 1 и 2

14. Дали надлежен орган за супервизија на банки и други финансиски институции вршел оценка на Вашата репутација и способност за стекнување учество во капиталот или за станување член на орган на надзор или управување на тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побараната согласност/дозвола	Причини зошто согласноста не е добиена (доколку надлежниот орган не ја издал бараната согласност)

15. Дали надлежен орган за супервизија на банки и други финансиски институции Ви одзел согласност за акционер или учество во капитал на банка или друга финансиска институција или Ви одзел согласност да бидете член на орган на надзор или управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
16. Дали сте биле отповикан/а или од Вас било побарано да се повлечете од вршење на некоја функција во друго правно лице? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.
17. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на вашата способност да бидете акционер на банка и да обезбедите стабилно и сигурно работење на банката.
18. Дадете краток опис на тоа каде ја гледате банката по пет години од нејзиното работење (задолжително го одговараат физичките лица кои имаат намера да остваруваат учество во банката што се основа).

Јас _____ (име на физичкото лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите што ги содржи во овој прашалник, како и целата документација којашто ја доставувам во рамките на барањето за издавање дозвола за основање и работење на банка/барањето за издавање дозвола за статусни промени, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани со Законот за банките кои треба да ги исполнам за да станам акционер со квалификувано учество во банка.

в) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека ќе обезбедам почитување на супервизорските стандарди, спроведување на мерките преземени од страна на Народната банка и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на физичкото лице

Прашалник за лицата со посебни права и одговорности⁷

1. Лични податоци

1.1. Име и презиме

1.2. Домашна адреса

1.3. Адреса во Република Северна Македонија (доколку станува збор за странско лице со престој во Република Северна Македонија)

1.4. Датум и место на раѓање

1.5. Државјанство

1.6. Број на лична карта или број на пасош (за странски физички лица)

1.7. ЕМБГ

1.8. Телефон и адреса на електронска пошта

2. Податоци за образованието

Образовна институција	Назив на стекнатото образование	Период на стекнување на образованието

3. Податоци за квалификацијата, професионалната историја и искуство

3.1. Наведете ги сите работни места и/или функции кои сте ги имале до моментот на пополнувањето на прашалникот, почнувајќи од последното работно место.

Период од/до (месец/година)	Име, седиште и основна дејност на работодавецот	Работно место/функција

3.2. Наведете ги сите членства во професионални тела или слични организации

⁷Го пополнува секое лице со посебни права и одговорности, со исклучок на предложените членови на управниот и надзорниот одбор.

Професионално тело или слична организација	Датум стекнување на членството

3.3. Наведете ги сите стекнати обуки во доменот на банкарството и/или финансиите

Назив на обуката	Институција којашто ја спровела обуката	Период на одржување на обуката

4. Дали Ви била изречена прекршочна санкција или казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако Ви била изречена ваква санкција или забрана, наведете ги сите детали.
5. Дали сте биле осуден/а со правосилна судска пресуда на безусловна казна затвор над шест месеци? Ако била изречена ваква пресуда, наведете ги сите детали.
6. Дали врз правните лица во кои сте вршеле функција на лице со посебни права и одговорности (управител, извршен член на одбор на директори, член на управен одбор) била отворена стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете подетални податоци околу Вашите активности надлежности и одговорности во тоа правно лице.
7. Дали против Вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена Ваша одговорност за отворената стечајна постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.
8. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон банка или друга финансиска институција во која сте имале контрола или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и финансиските и деловните одлуки? Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување.
9. Дали сте лице поврзано со другите лица со посебни права и одговорности на банката? Доколку одговорот е потврден, наведете со кои лица и на кој начин сте поврзани.
10. Дали сте Вие, или лицето поврзано со Вас, поврзан/а со други лица кои, согласно со Законот за банките, се сметаат за поврзани лица со банката? Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата коишто согласно со Законот за банките се сметаат за поврзани лицасо физичкото лице.

Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност

Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со физичкото лице	Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со банката	Начин на поврзаност помеѓу лицата од колона 1 и 2

11. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции вршел оценка на вашата репутација при барање согласност за станување член на орган на надзор или управување на тие институции? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побараната согласност/дозвола	Причини поради кои не била дадена согласноста (доколку надлежниот орган не ја издал побараната согласност)

12. Дали надлежен орган за супервизија на банки и/или други финансиски институции Ви одзел согласност за акционер или учество во капитал на банка или друга финансиска институција или Ви одзел согласност за станување член на орган на надзор или управување? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

13. Дали некогаш сте биле отповикан/а или од Вас било побарано да се повлечете од вршење некоја функција во друго правно лице? Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

14. Наведете други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оценка на вашата способност за станување лице со посебни права и одговорности на банка и за обезбедување стабилно и сигурно работење на банката.

Јас _____ (име на физичкото лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите содржани во овој прашалник, како и целата документација којашто ја доставувам како предложено лице со посебни права и одговорности на _____ (име на банката), се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани со Законот за банките коишто треба да ги исполнам за да станам лице со посебни права и одговорности на банка.

в) Изјавувам дека ќе обезбедам почитување на супервизорските стандарди и на мерките преземени од страна на Народната банка и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од Народната банка за вршење ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на банката.

Место и датум

Потпис на физичкото лице
